

Стручниот собир и теоретскиот курс се акредитирани од СКМ со 4 бода за пасивно и 6 бода за активно учество.

Котизацијата изнесува 2.500,00 мк денари за членови на МСД, и 3.000,00 мк денари за оние кои не членуваат.

Уплатата се врши на ж-сметка:
300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје,

Здружение на специјалисти по ортодонција за стручен собир и теоретски курс 30.03.2019 г.

***При уплатата задолжително внесете Име и Презиме и број на лиценца

Сите информации се достапни и на веб страницата на Здружение на специјалисти по ортодонција

www.mos.org.mk



МАКЕДОНСКО
СТОМАТОЛОШКО ДРУШТВО



МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

СТРУЧЕН СОБИР

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ТИМОТ КОЈ
КРЕИРА НАСМЕВКА

Хотел Холидеј ин, Скопје
30 Март 2019 година
Почеток 10.00 ч

Пријавување од 9.00-10.00 ч

ТЕОРЕТСКИ КУРС

ТРЕТМАН НА МАЛОКЛУЗИЈА
КЛАСА III КАЈ ДЕЦА И ВОЗРАСНИ
ПАЦИЕНТИ

Проф. д-р Назан Кучуккелеш

Хотел Холидеј ин, Скопје
30 Март 2019 година
Почеток 12.00 ч

Пријавување од 9.00-10.00 ч

Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира Стручен собир под наслов "Предизвиците на тимот кој креира насмевка" и теоретски курс под наслов "Третман на малоклузија Класа III кај деца и возрасни пациенти" на 30.03.2019 г.

Тежнеејќи да ги пратиме современите трендови во ортодонцијата, нашите колеги и стручњаци од пракса на пролетниот Стручен собир ќе дадат посебен осврт на современите пристапи во третманот на дентофацијалните деформитети, мандибуларниот прогнатизам, пациенти со расцепи, ортодонтската подготовка на ортодонтското финализирање, ретенцијата и стабилноста.

Ве покануваме да со своето присуство и активно учество во дискусиите поминете прекрасни моменти на едукација, дружење и придонесете за успехот на овие стручно-научни манифестации.

Со почит
Претседател на Здружението
на специјалисти по ортодонција
Проф. др Габриела Курчиева Чучкова dr. sci

ПРОГРАМА НА СТРУЧЕН СОБИР

Скопје, Хотел Холидеј ин, 30 Март 2019 година

90:00-10:00

Регистрација на учесниците

10:00-10:15

Воведен збор и отворање на симпозиумот



Проф. д-р Габриела Курчиева Чучкова

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

10:15 - 10:30



Д-р. Елена Петрова dr. sci

специјалист по ортодонција
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар, Скопје

Модалитети за корекција на малоклузија Класа III

10:30 - 10:45



Доц. д-р Радмила Димовска dr. sci

специјалист по ортодонција
ПЗУ Поликлиника КРУНА МС
Клиника за ортодонција – Факултет за дентална медицина, МИТ Универзитет, Скопје, Македонија

Ортодонтско-протетска соработка во мултидисциплинарниот третман на пациентите со рацеп на усна и непеце

10.45 - 11.00



Др Иван Илиев

специјалист по ортодонција,
П.З.У. "Др Илиев", Скопје, Македонија

Парадигма на фиксната техника на рамен лак со ниско триење (SWLF) низ клиничката пракса

11.00 - 11.15



Д-р Билјана Цивкароска-Пановска

специјалист по ортодонција
П.З.У. "Др Цивкароски" Битола

Примена на просирни исправувачи во ортодонтска терапија кај возрасни пациенти

11.15-11.30

Дискусија

11.30- 12.00

Кафе пауза

ТЕОРЕТСКИ КУРС

ТРЕТМАН НА МАЛОКЛУЗИЈА КЛАСА III КАЈ ДЕЦА И ВОЗРАСНИ ПАЦИЕНТИ



Проф. д-р Назан Кучуккелеш

Универзитет Мармара,
Истанбул, Турција

Проф. д-р Назан Кучуккелеш докторирала во 1984-1989 година на Ортодонтскиот оддел на Универзитетот Мармара во Истанбул, каде стана професор и заменик-декан во 2002 година. Таа претседаваше со Одделот за Ортодонција на Универзитетот Мармара во 2006-2011 година. Од 2004-2008 година била главен уредник на Turkish Journal of Orthodontics. Има повеќе публикации и презентации и дава клинички курсеви во европските земји. Таа е активен член на Angle Society of Europe.. Таа студира на Во текот на последните 15 години активно се занимава со воспоставување протокол во третманот на малоклузија Класа III. Други топици од нејзино поле на наулен и стручен интерес се: ортопедски третман на скелетни малоклузии, случаи на ортогнатна хирургија, вертикални аномалии, максиларна експанзија, лингвална техника.

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

Времетраење на курсот: 5 часа

12.00-14.00

- Малоклузија Класа III
- Морфолошки карактеристики
- Дентална и кефалометриска проценка
- Ортопедски третман на Класа III
- Кои случаи треба да бидат рано третирани
- Што можеме да постигнеме со примена на лицева маска
- Критериуми за селекција на пациенти
- Вектори на сила при протракција на максилата
- Презентација на случаи
- Двофазен третман на Класа III/Презентација на случаи

14.00-14.30

Кафе пауза и закуска

- Апликација на лицева маска со апарат за БМЕ/ Презентација на случаи
- Хируршки поткрепена терапија со лицева маска/ Презентација на случаи
- Протракција на максила со лицева маска потпомогната со кортикотомија
- Протракција на максила со Класа III еластици потпомогната со кортикотомија
- Презентација на случаи
- Протоколи за ригидна дистракција
- Презентација на случаи (интраорална/екстраорална)
- Камуфлажна терапија на Класа III кај адултни пациенти
- Одлука за хируршка корекција на малоклузија Класа III

ДЕНТОМЕД-М

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS